

**Б А Р А Њ Е**

**за утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење**

Од \_\_\_\_\_  
(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице)

Вид на бесправен објект \_\_\_\_\_

За објект кој се наоѓа на \_\_\_\_\_  
(место и адреса)

на КП бр. \_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_  
(м.в. или делница со стациоњажа)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_  
(за полномошник - полномошно во прилог)

**Во прилог на барањето се приложуваат следниве документи:**

- Уверение за државјанство или копија од лична карта за домашно физичко лице, односно дозвола за постојан престој за странско физичко лице, а за домашно и странско правно лице, извод од Централниот регистар на Република Македонија, односно од соодветната институција во државата во која странското правно лице има седиште;
- Доказ за приклучок на комунална инфраструктура и/или сметки за јавни услуги (струја, вода итн.), со датум пред 3 Март 2011 година а доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци, изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред 3 Март 2011 година;
- Геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект;
- Договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот односно сосопственикот на земјитето или изјава заверена на нотар сои која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објекти истиот да се запише во јавни книги за запишување на правата на недвижностите на име на барателот  
Или  
Уверение за движење на земјиште на кое е изграден бесправниот објект и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност од барателот, со која истиот потврдува која година е изграден бесправниот објект;
- Договор за купопродажба на земјиштето и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека барателот или лицето чиј наследник е барателот го имаат купено земјиштето од поранешниот сопственик, а барателот го користи земјиштето повеќе од 20 години од денот на склучувањето на договорот;
- Уверение за идентификација на катастарска парцела издадено од Агенција за катастар на недвижности
- Известување од нотар повереник на оставински суд дека се води оставинска постапка за замјиштето на кое е изграден бесправниот објект
- Список на станари, договори за купопродажба на становите во зградата, како и уверение за државјанство или копија од лична карта на сите иматели на стан во зградата, доколку е поднесено барање за утврдување на правен статус на станбени згради за колективно домување (во овој случај потребно е барањето да е поднесено од заедницата на станари или да е потпишано од повеќе од половината иматели на стан во зградата);
- Основен проект - фаза статика, доколку бесправниот објект се наоѓа во потенцијално нестабилна зона;

Уплатница за платени административни такси во износ од **300** денари на жиро сметка на општина

**трезорска сметка – 100 0000000630 95, банка на примач - Народна банка на РМ,  
уплатна сметка 840-173-03182, приходна шифра – 722315 00**

Барател/и

Скопје

\_\_\_\_\_ 2018 година

\_\_\_\_\_